

Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02 и 31/03), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИ-
СИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите (“Службен весник на РМ“ бр. 48/01, 52/01 и 17/05), член 4 точка 4 се менува и гласи:

“4. Лабораториски преглед по упат:

А - Биохемиски анализи по упат:

- Крвна слика, седиментација и урина, биохемиски статус до три анализи од секој поединечен статус 50,00 денари.
- Биохемиски статус над три анализи од секој поединечен статус 100,00 денари.
- Биохемиски анализи за повеќе од еден статус 150,00 денари.
- Биохемиски маркери, туморски маркери и инфективни маркери за секој орган односно за секоја група поединечно 100,00 денари.
- Специфични анализи (лекови, витамини, протеини и др.) за секоја поединечна анализа 100,00 денари.

Б-Микробиолошки анализи по упат:

- Основни бактериолошко - миколошко испитувања само на еден органски систем до 4 видови примероци и серолошки испитувања за 1 микроорганизам или серолошки испитувања за еден микроорганизам односно една класа антитела 100,00 денари.
- Основни бактериолошко-миколошко-паразитолошки испитувања само на еден морфолошко - органски систем над 4 видови примероци или серолошки испитувања за повеќе микроорганизми односно повеќе класи антитела 200,00 денари.
- Молекуларни методи на испитување 300,00 денари.
- Комбинирани испитувања (бактериолошко - миколошко – серолошки и молекуларни методи) 500,00 денари.“

Во член 4 точка 5 се менува и гласи:

„Рендгенски преглед по упат:

- нативни рендген снимки 100,00 денари.
- Рендген снимки со употреба на контрасни средства 200,00 денари.
- Мамографија 250,00 денари.
- Компјутерска томографска снимка (КТМ) без употреба на контрасни средства 250,00 денари.
- Компјутерска томографска снимка (КТМ) со употреба на контрасни средства 400,00 денари.“

Во член 4 точка 9 се менува и гласи:

- „- Еднодневен третман во физикална медицина и рехабилитација, психијатриски третман - амбулантски 50,00 денари.“

Точката 4 станува точка 10.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-4378/3
9 јуни 2005 година
Скопје

Управен одбор
Зам. претседател,
проф. д-р **Магдалена Антова Велеска**, с.р.